



Број 0901-998 /2
Датум: 11.07.2022 година

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-998 од 08.07.2022) продеканот за настава **одобрува и закажува**

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Проценка на телесна кондиција кај молзни крави во различна фаза од репродуктивниот циклус, изработен од Иван Јанев, број на индекс 1307, на ден 15.07.2022 година во 10 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Бранко Атанасов (ментор)
2. проф. д-р Тони Довенски (член)
3. проф. д-р Никола Адамов (член)

Продекан за настава,

проф. д-р Ксенија Илиевска



Број 0901-998
Датум 08.07.2022 година

Врз основа на член 33 од Правилата на студирање на интегрирани студии од прв и втор циклус (додипломски студии) и на втор циклус студии (постдипломски студии) (Универзитетски гласник бр. 554 од 26.07.2021 год.) продеканот за настава го донесува следново

РЕШЕНИЕ

Се назначува Комисија за за прегледување, оценка и одбрана на дипломски труд под наслов Проценка на телесна кондиција кај молзни крави во различна фаза од репродуктивниот циклус, изработен од студентот Иван Јанев, број на индекс 1307, пријавен на датум 01.07.2022 година, во состав:

1. проф. д-р Бранко Атанасов (ментор)
2. проф. д-р Тони Довенски (член)
3. проф. д-р Никола Адамов (член)

Комисијата во горенаведениот состав е должна во рок од 5 работни дена по приемот на изработениот труд истиот да го прегледа и оцени, а образецот за напишаниот дипломски труд, секој член одделно пополнет да го предаде до продеканот за настава.

Продекан за настава,

проф. д-р Ксенија Илиевска

Доставено до:

1. членовите на комисијата
2. студентот
3. служба за студентски прашања